



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ Излегува по потреба Рок на рекламации 15 дена	1.12.2021 година Скопје Број 20 год. XVI	Претплатата за 2020 год. изнесува 1.500,00 денари. Овој број чини 150,00 денари.
---	---	--

www.centar.gov.mk

gradonacalnik@centar.gov.mk

декември, 2021 година

СОДРЖИНА

Стр.

- Решение за објавување на План на програми за развој за период од 2022-2024 година на Општина Центар-Скопје, со Решение за објавување 1 - 26

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19;1/21 и 11/21), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на План на програми за развој за период од
2022-2024 година на Општина Центар-Скопје

Се објавува План на програми за развој за период од 2022-2024 година на Општина Центар-Скопје,

што Советот на Општина Центар-Скопје го донесе на втората седница, одржана на 29.11.2021 година и на 1.12.2021 година

Бр. 09-6137/3
1.12.2021 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Горан Герасимовски с.р.

Во согласност со член 21-б од Законот за буџети („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05; 04/08; 103/08; 64/05; 156/09; 95/10; 180/11 и 171/12) и со член 26 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15; 9/19; 14/19; 1/21 и 11/21), Советот на Општина Центар-Скопје на втората седница, одржана на 29.11.2021 година и на 1.12.2021 година донесе

ПЛАН НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ ЗА ПЕРИОД 2022-2024 ГОДИНА НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ ШТО СЕ СОСТОИ ОД:

- I. Реконструкција и подобрување на енергетската ефикасност на основните училишта**
- II. Реконструкција и подобрување на енергетската ефикасност на детските градинки**
- III. Реконструкција и изградба на инфраструктура**
- IV. Реконструкција и модернизација на јавното осветлување на територијата на Општина Центар-Скопје**
- V. Изградба на монтажен паркинг во функција на објекти**
- VI. Модернизација на ИТ-системите во Општина Центар-Скопје**

Активност бр.1	ООУ „Кочо Рацин“ - изведба на термоизолација на дел од фасадните ѕидови, санација на оштетените делови на фасадата и на оградата, изработка на проект, распишување тендер и реализација.			
Очекуван резултат-ефект	Подобрување на енергетската ефикасност на основните училишта, заштеда на топлинска и на електрична енергија			
Ризик	/			
Локација - ДУП	ООУ „Кочо Рацин“			
Датум за почеток	2022 година			
Датум за завршување	2023 година			
Поврзаност со други програми	Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Нема проект			
Фирма	Нема изведувач			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 3.000.000,00 денари.			
Година	2021	2022	2023	2024
Вредност	/	500.000,00 денари	2.500.000,00 денари	/

Активност бр.2	ЈУОДГ „13 Ноември“ - објект „ЈАСМИН“, реконструкција на фасадата и на покривот (изведба на термоизолација на фасадните ѕидови, изведба на термоизолација на покривот и замена на подовите со изработка на проектна документација), со вкупна фасадна површина од 700 м ² и површина на покрив 900 м ² , а објектот има корисна површина од 1.300 м ² и катност - подрум+приземје+кат			
Очекуван резултат-ефект	Подобрување на условите на делот од Општина Центар-Скопје, подобри услови за децата во градинките, подобрување на енергетската ефикасност, заштеда на топлинска и на електрична енергија			
Ризик	/			
Локација - ДУП	ЈУОДГ „13 Ноември“ - објект „ЈАСМИН“			
Датум за почеток	2022 година			
Датум за завршување	2023 година			
Поврзаност со други програми	Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Има проект. Проектот е изработен од фирмата Инком, ревизија од Хидроградежен инженеринг.			
Фирма	Нема изведувач			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност се зголемува и изнесува 13.000.000,00 денари.			
Година	2021	2022	2023	2024
Вредност	/	13.000.000,00 денари	/	/

Активност бр.3	ЈУОДГ „Раде Јовчевски-Корчагин“ - објект „Пинокио“, санација на објектот и подобрување на неговата енергетска ефикасност со изработка на проектна документација со катност - подрум+приземје+кат			
Очекуван резултат-ефект	Подобрување на условите на делот од Општина Центар-Скопје, подобри услови за децата во градинките, подобрување на енергетската ефикасност, заштеда на топлинска и на електрична енергија			
Ризик	/			
Локација - ДУП	ЈУОДГ „Раде Јовчевски-Корчагин“ - објект „Пинокио“			
Датум за почеток	2022 година			
Датум за завршување	2023 година			
Поврзаност со други програми	Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Има проект. Проектот е изработен од фирмата Инком, ревизија од Хидроградежен инженеринг.			
Фирма	Нема изведувач			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност се зголемува и изнесува 17.000.000,00 денари.			
Година	2021	2022	2023	2024
Вредност	/	1 .000.000,00 денари	16.000.000,00 денари	/

Активност бр.4	Проект за адаптација на урбаната заедница Мирче Ацев - изградба на детска градинка во населбата Пролет, со површина од 3.000 м ² и со целосно опремување и партерно уредување.			
Очекуван резултат-ефект	Подобрување на условите на дел од Општина Центар-Скопје, подобри услови за децата во градинките			
Ризик	/			
Локација - ДУП	Градска четврт И06 - Пролет			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2023 година			
Поврзаност со други програми	Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Има основен проект изработен од Инком.			
Фирма	Има изведувач. Склучен е договор со Изградба Комерц.			
Договор - Вредност	Вредноста на проектот и на изградбата изнесува 186.080.000,00 денари.			
Година	2021	2022	2023	2024
Вредност	2.980.000,00 денари	85.000.000,00 денари	98.100.000,00 денари	/

Активност бр.5	Доградба на училници во ООУ „Коле Неделковски“ со површина од 500 м ² .			
Очекуван резултат-ефект	Зголемување на капацитетот на училиштето, подобри услови за учениците			
Ризик	/			
Локација - ДУП	ООУ „Коле Неделковски“			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2023 година			
Поврзаност со други програми	Програма за образование, Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Има изготвено основен проект од фирмата Инком, ревизија од Евро консалтинг.			
Фирма	Има изведувач. Склучен е договор со Бауер БГ.			
Договор - Вредност	Вкупната вредност изнесува 29.600.000,00 денари во која е предвидена и вредноста за надзорот.			
Година	2021	2022	2023	2024
Вредност	1.600.000,00 денари	28.000.000,00 денари	/	/
Образложение: Во сегашната важечка урбанистичка планска документација (ДУП Дебар Маало 1) предвидено е П+1.				

Активност бр.6	Изградба (продолжување) на монтажниот паркинг во населбата Капиштец спроти ТЦ „Беверли Хилс“.			
Очекуван резултат-ефект	Подобрување на условите за паркирање			
Ризик	Зависи од решавањето на имотнорправните односи			
Локација - ДУП	ДУП Ј07 (Капиштец)			
Датум за почеток	2022 година			
Датум за завршување	2023 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Има проект изработен од Масон инженеринг.			
Фирма	Масон Инженеринг			
Договор - Вредност	Вкупната вредност на договорот изнесува 52.400.000,00 денари.			
Година	2021	2022	2023	2024
Вредност	/	10.000.000,00 денари	42.400.000,00 денари	/

Активност бр.7	Проект за реконструкција на ул. „Орце Николов“ во потегот од бул. „Св. Климент Охридски“ до ул. „Франклин Рузвелт“, со воведување нов сообраќаен режим (кружен тек и пешачки патеки), реконструкција на тротоарите и на уличното осветлување и интегриран систем за паметно паркирање на ул. „Орце Николов“.			
Очекуван резултат-ефект	Целосно ќе се реконструираат коловозот, тротоарите и уличното осветлување на ул. „Орце Николов“. Подobar сообраќаен режим.			
Ризик				
Локација - ДУП	Дебар Маало			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2021 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Има проект			
Фирма	Склучен договор со фирмата Вардар Градба за интегриран систем за паметно паркирање на улицата, склучен е договор со Виста Груп.			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 99.000.000,00 денари.			
Година	2021	2022	2023	2024
Вредност	85.500.000,00 денари	13.500.000,00 денари	/	/

Активност бр.8	Пренаменување на улица Мирослав Крлежа (поранешна Ѓуро Ѓаковиќ) во пешачка зона и резиденцијална зона, со ново улично осветлување , поставување на урбана опрема и реконструкција на коловозот.			
Очекуван резултат-ефект	Реконструирана целосно и пренаменување во пешачка зона.			
Ризик				
Локација -ДУП	Дебар Маало			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2023 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Има изготвено проект од страна на Инком.			
Фирма	Има изведувач			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 88.000.000,00 денари			
Година	2021	2022	2023	2024
Вредност	750.000,00 денари	10.000.000,00 денари	77.250.000,00 денари	/

Активност бр.9	Целосна реконструкција на ул. „Аминта Трети“ (поранешна „Ленинова“) во потегот од бул. „Партизански одреди“ до ул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“, со реконструкција на тротоарите и уличното осветлување.			
Очекуван резултат-ефект	Целосно ќе се реконструираат коловозот, тротоарите и уличното осветлување.			
Ризик				
Локација - ДУП	311 (Буњаковец 1)			
Датум за почеток	2022 година			
Датум за завршување	2023 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Има изготвено проект од Инком, ревизија од Хидроградежен инженеринг.			
Фирма	/			
Договор - Вредност	Вкупната вредност изнесува 42.500.000,00 денари во која влегува и вредноста за надзорот.			
Година	2021	2022	2023	2024
Вредност	500.000,00 денари	34.500.000,00 денари	7.500.000,00 денари	/

Активност бр.10	Локалитет БУЊАКОВЕЦ - реконструкција на улиците „Рајко Жинзифов“ и „Петар Поп Арсов“.			
Очекуван резултат-ефект	Реконструкција на коловозот, само гребење и асфалтирање на улиците „Рајко Жинзифов“ и „Петар Поп Арсов“.			
Ризик				
Локација - ДУП	311 (Буњаковец)			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2022 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Има изготвено проект од Инком, ревизија од Хидроградежен инженеринг.			
Фирма	Има изведувач			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 12.700.000,00 денари.			
Година	2021	2022	2023	2024
Вредност	600.000,00 денари	11.100.000,00 денари	1.000.000,00 денари	/

Активност бр.11	Локалитет ДЕБАР МААЛО - реконструкција на улиците „Алберт Ајнштајн“, „Донбас“, „Андон Дуков“, „Ј.Х.Џинот“, „Партизанска“, „Ристо Шишков“, „Црвена Вода“ и „Дебарца“.			
Очекуван резултат-ефект	Реконструкција на коловозот, само гребење и асфалтирање на улиците и реконструкција на водоводната, атмосферската и на фекалната канализација на „Алберт Ајнштајн“, „Донбас“, „Андон Дуков“, „Ј.Х.Џинот“, „Партизанска“, „Ристо Шишков“, „Црвена Вода“ и „Дебарца“.			
Ризик				
Локација - ДУП	310 (Дебар Маало)			
Датум за почеток	2022 година			
Датум за завршување	2022 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Има изготвено проект од Инком, ревизија од Хидроградежен инженеринг.			
Фирма	Во тек е постапка на избор			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 26.000.000,00 денари.			
Година	2021	2022	2023	2024
Вредност	1.000.000,00 денари	23.000.000,00 денари	2.000.000,00 денари	/

Активност бр.12	Населба Капиштец - реконструкција на ул. „Народен фронт“, по цела должина, со подигнување пешачки зони			
Очекуван резултат-ефект	Реконструкција на коловозот, само гребење и асфалтирање на ул. „Народен фронт“ по цела должина			
Ризик				
Локација - ДУП	J07 (Капиштец)			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2021 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Има проект			
Фирма	Склучен е договор за реконструкција на улицата со Гранит и е реализиран.			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 35.000.000,00 денари.			
Година	2021	2022	2023	2024
Вредност	33.850.000,00 денари	3.150.000,00 денари	/	/

Активност бр.13	Населба Капиштец - реконструкција на улиците „Козара“ и „Елисие Поповски-Марко“, по цела должина			
Очекуван резултат-ефект	Реконструкција на коловозот, само гребење и асфалтирање на улиците „Козара“ и „Елисие Поповски-Марко“, по цела должина			
Ризик				
Локација - ДУП	J07 (Капиштец)			
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2022 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Има изготвен проект за реконструкција на ул. „Козара“ од Инком, а постапката за ул. „Елисие Поповски-Марко“ е во тек.			
Фирма	Има само склучен договор за реконструкција на ул. „Козара“ со фирмата Гама Градба.			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 8.300.000,00 денари.			
Година	2021	2022	2023	2024
Вредност	/	3.300.000,00 денари	5.000.000,00 денари	/

Активност бр.14	Набавка на три комунални возила за чистење на улиците на територија на Општина Центар-Скопје.			
Очекуван резултат-ефект	Со набавката на трите комунални возила се очекува поефикасно одржување на улиците, почиста средина за живеење.			
Ризик				
Локација - ДУП				
Датум за почеток	2021 година			
Датум за завршување	2023 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Фирма				
Договор - Вредност	Вкупната вредност изнесува 19.200.000,00 денари.			
Година	2021	2022	2023	2024
Вредност	3.200.000,00 денари	9.600.000,00 денари	6.400.000,00 денари	/

Активност бр.15	Паметно паркирање (смарт паркирање) на сите улици на територијата на Општина Центар-Скопје.			
Очекуван резултат-ефект	Подобрување на условите за паркирање на цела територија на Општината, намалување на сообраќајниот метеж и поголема безбедност во сообраќајот			
Ризик				
Локација - ДУП	На цела територија на Општина Центар-Скопје			
Датум за почеток	2022 година			
Датум за завршување	2023 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Фирма				
Договор - Вредност	Вкупната вредност изнесува 14.500.000,00 денари.			
Година	2021	2022	2023	2024
Вредност	/	4.500.000,00 денари	10.000.000,00 денари	/

Активност бр.16	<p>Модернизирањето на системот за јавно осветлување со воведување ЛЕД-технологија и со примена на современи техники за управување и надзор има цел да се обезбедат/и:</p> <ul style="list-style-type: none">- Подобри услови за одвивање на јавниот сообраќај- Зголемена безбедност на јавните површини- Намалување на светлосното загадување- Намалување на потрошувачката на електрична енергија- Намалување на трошоците за одржување- Овозможување попрецизно планирање на буџетот- Ослободување фискален простор за други проекти- Олеснување на планирањето за проширување на јавното осветлување- Подobar естетски изглед на територијата на Општина Центар-Скопје- Подobar квалитет на животот на граѓаните <p>Распишување тендер, потпишување договор за јавноприватно партнерство.</p>
------------------------	---

Очекуван резултат-ефект	<p>Актуелни финансиски показатели</p> <p>Според расположливите податоци, вкупната годишна вредност на електричната енергија што е потрошена во 2021 година за потребите на јавното осветлување, кое е предмет на разгледување, изнесува околу 23.000.000,00 денари. Фактурираните услуги за тековно одржување на јавното осветлување за претходната година изнесуваат околу 8.000.000,00 денари, што претставува реална слика за трошоците за одржување.</p> <p>Техничка анализа</p> <p><i>Постоен систем на јавно осветлување во Општина Центар-Скопје</i></p> <p>Системот за јавно осветлување во Општина Центар-Скопје се состои од столбови-носачи, светлосни тела, подземни и надземни електропроводови, мерни места и придружна опрема (кабли, конектори, осигурувачи и сл.).</p> <p>Еден дел од мерната опрема се наоѓа во трафостаниците што се во надлежност на ЕВН Македонија. Металните столбови-носачи се во сопственост на Општината, а бетонските и дрвените столбови делумно се сопственост на ЕВН Македонија, делумно на кабелските провајдери и делумно на Македонски Телеком. Светилките се сопственост на Општината.</p> <p>Разводната мрежа е сопственост на Општината, но сите интервенции на неа може да се вршат само со согласност од ЕВН Македонија.</p>
--------------------------------	---

Основните карактеристики на постојниот систем за јавно осветлување во Општина Центар-Скопје може да се сведат под следново:

- Не постои катастар за опрема за јавно осветлување
- Нема прецизни податоци за типовите, состојбата и за должината на подземните електропроводи
- Нема прецизни податоци за надземните електропроводи
- Нема прецизни податоци за користењето на столбовите-носачи од другите корисници (телекомуникации, кабелска телевизија, интернет и сл.)
- Дотраените светлосни арматури и придружната опрема предизвикуваат чести дефекти
- Застарен систем за надзор и за управување
- Несразмерноста на вкупната инсталирана моќност на јавното осветлување и количината потрошена електрична енергија укажуваат на постоење на илегално приклучени потрошувачи

Основни карактеристики на ЛЕД-светилките

- ЛЕД-светилките се составени од повеќе диоди што емитуваат светлина, така што е можно да се врши поединечно насочување на емисијата на светлината на секоја од нив, со што се постигнува значително намалување на расфрлањето на светлината, а тоа значи поголем светлосен ефект, помало светлосно загадување и постигнување соодветно осветлување на саканата површина, со помала потрошувачка на електрична енергија.

Дополнителна заштеда претставува можноста за димување од 0 % до 100 % интензитет на светлина, со сразмерна промена на потрошувачката на енергија, во зависност од моменталните потреби, а под контрола на системот за управување. Нивниот просечен работен век е околу 16 години, а сето ова битно влијае и врз цената за одржување. Имајќи ја предвид значително помалата потрошувачка на електрична енергија и можноста за ефикасен автоматски надзор и управување, без оглед на значително поголемата инвестициска цена, овој вид осветлување, гледано на подолг период, е исклучително исплатлив.

- Преку различните видови заштеда почетната инвестиција се враќа во рок од четири до седум години и со рокот на траење на светилките донесува годишна заштеда од 60 % до 80 % во однос на постојниот систем за јавно осветлување.

Системот за управување со осветлувањето треба да се состои од:

1. ЛЕД-светилки
2. Линиско-комуникациски уреди
3. Центар за управување и соодветен софтвер
4. Дополнителни софтверски апликации за таблет/уреди смартфон

Економско-финансиска анализа

Економско-финансиската анализа се заснова врз трошоците и очекуваната добивка во следните 15 години, период за кој се прогнозира техничкиот век на предложеното решение.

Врз основа на согледаната состојба на терен и просечните пазарни цени, вкупниот трошок на инвестицијата би изнесувал:

- Замена на постојните околу 7.000 светилки и дополнување со нови, по потреба, заради постигнување подобар квалитет на осветлувањето, вкупно инсталирана сила околу 240 KW. Со замената на постојниот систем на осветлување и со неговата модернизација може да се постигнат, гледано економско-финансиски, следниве ефекти:

- Да се намали годишната потрошена електрична енергија за најмалку 60 %, со тоа што оваа заштеда може значително да се зголеми со помош на внимателно програмирање на интензитетот на осветлувањето во текот на активниот период, благодареејќи на можноста „димување“.

	<p>- Со помош на современите системи за надзор и за управување со осветлувањето може да се следи, како целокупната потрошувачка, така и потрошувачката на секоја поединечна ЛЕД-светилка или група светилки. Овој факт може да послужи како силен аргумент за регулирање на односите во врска со приклучувањето на јавното осветлување и така да се добиваат дополнителни заштеди во однос на потрошувачката на електрична енергија. Во случај на реализирање на проектот, реално е да се очекува при реконфигурацијата на напојувачката мрежа на јавното осветлување од неа да се исклучат барем 50 % други корисници за кои Општината досега ја плаќала електричната енергија. Трошоците за одржување се намалуваат на минимум благодарјќи на значително подолгиот работен век на ЛЕД-светилките и фактот дека на терен се излегува кога е потребно, односно само тогаш кога системот за надзор и за управување ќе најави потреба по автоматското детектирање на аномалијата.</p> <p>Со реализирање на предложената програма во наредниот период може да се очекува значителна заштеда на финансиски средства, поголема енергетска ефикасност, зголемена безбедност на јавните површини, естетски изглед, намалено светлосно загадување и придонес во вкупната заштита на животната средина.</p> <p>Потребни финансиски средства</p> <p>За реализација на оваа Програма се потребни средства во износ од 65.000.000,00 денари, од кои:</p> <p>- За 2022 година се планираат средства во висина од 11.000.000,00 денари Останатиот износ од 99.000.000,00 денари ќе се планира во следните години, почнувајќи од 2023 година и заклучно со 2024 година, со динамика што ќе зависи од реализираната финансиска заштеда од веќе поставените современи системи.</p>
Ризик	/
Локација - ДУП	Цела територија на Општина Центар-Скопје (сите улици)
Датум за почеток	2022 година

Датум за завршување	2023 година			
Поврзаност со други програми	Потпрограма за уредување на градежно земјиште			
Проект	Основни проекти			
Фирма	/			
Договор - Вредност	Вкупната проектирана вредност изнесува 110.000.000,00 денари.			
Година	2021	2022	2023	2024
Вредност	/	11.000.000,00 денари	49.000.000,00 денари	50.000.000,00 денари

Активност бр.17	<p>Цел на оваа Развојна потпрограма е модернизација на ИТ-системите во Општина Центар-Скопје, како технолошка модернизација, така и зголемување на човечките капацитети за работа со технологијата и поттикнување на процесите што ќе донесат квалитетни работни промени за остварување на зацртаните приоритети на Општината во следниот период. Развојната потпрограма за ИТ е за поддршка на развојната стратегија на Општината. Цел е технолошката модернизација да се однесува интегрално на целиот систем на функционирање на Општината и на сите вработени, во сите сектори, како и на работата на Советот, но придобивките да конвергираат кон целите на Владата на Република Северна Македонија, како и на потребите на целокупната јавност, особено жителите на Општина Центар-Скопје.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Развој на човечките капацитети за секојдневна ефективна примена на информатичко-комуникациската технологија во Општина Центар-Скопје.2. Модернизација на ИТ-инфраструктурата, подобрување на информатичката сигурност и безбедност на системите. Вклучува: модернизација на компјутерската мрежа, подобрување и модернизација на главниот дата-центар, набавка на нови работни станици.3. Платформи за поддршка на деловната продуктивност на општинските служби и на Советот на Општина Центар-Скопје. Вклучува: корпоративно решение за електронска пошта, интегрирано комуникациско решение или, накратко, колаборациска платформа.4. Корпоративен систем - за административно работење (ERP-систем, DMS-систем за работа со документи, систем за набавки, систем за управување со основните средства, систем за управување со едукативни курсеви за вработените).5. Корпоративен систем - за суштински и за специфични процеси на работа (GIS-систем, систем за управување со проекти).6. Системи за поддршка на донесувањето одлуки (Decision Support Systems).
------------------------	---

Очекуван резултат-ефект	<ol style="list-style-type: none">1. Развој на човечките капацитети за секојдневна ефективна примена на информатичко-комуникациската технологија во Општина Центар-Скопје.2. Модернизација на ИТ-инфраструктурата, подобрување на информатичката сигурност и безбедност на системите. Вклучува: модернизација на компјутерската мрежа, подобрување и модернизација на главниот дата-центар, набавка на нови работни станици.3. Платформи за поддршка на деловната продуктивност на општинските служби и на Советот на Општина Центар-Скопје. Вклучува: корпоративно решение за електронска пошта, интегрирано комуникациско решение или, накратко, колаборациска платформа.4. Корпоративен систем - за административно работење (ERP-систем, DMS-систем за работа со документи, систем за набавки, систем за управување со основните средства, систем за управување со едукативни курсеви за вработените).5. Корпоративен систем - за суштински и за специфични процеси на работа (GIS-систем, систем за управување со проекти).6. Системи за поддршка на донесувањето одлуки (Decision Support Systems).
Ризик	Намалувањето на ризикот е можно и со активно вклучување на академската заедница за помош во изработката на ИТ-апликации, решенија, како и следење на имплементацијата и на успешноста.
Локација - ДУП	Општина Центар-Скопје
Датум за почеток	2022 година

Датум за завршување	/			
Поврзаност со други програми	Нема			
Фирма	Нема			
Договор - Вредност	/			
Година	2021	2022	2023	2024
Вредност	7.800.000,00 денари	21.300.000,00 денари	33.000.000,00 денари	34.000.000,00 денари

Во согласност со член 21-б став 3 од Законот за буџетите („Службен весник на РМ“ бр. 64/05; 04/08; 103/08; 64/05; 156/09; 95/10; 180/11 и 171/12) донесеното во Планот на програми за развој за период 2022-2024 година е составен дел на Буџетот на Општина Центар-Скопје за 2022 година.

Планот на програми за развој стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-6137 /2
1.12.2021 година
С к о п ј е

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседавач
Виолета Велковска с.р.